



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT
STATE AUDIT OFFICE

СТРАТЕГИЈА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
2024 - 2027 ГОДИНА



септември, 2023 година

СОДРЖИНА

1. ВОВЕД	1
2. НАМЕНА И ЦЕЛИ	2
3. ПРИДОБИВКИ ОД УПРАВУВАЊЕТО СО РИЗИЦИТЕ	3
4. СТАВОВИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА КОН РИЗИЦИТЕ	3
5. ПРОЦЕС НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ	4
5.1. Поставување на цели	4
5.2. Утврдување на ризиците	5
5.3. Процена на ризиците	7
5.4. Воспоставување контролни мерки и нивно отстранување (постапување по ризиците)	8
5.5. Следење и известување за ризиците	9
6. КЛУЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УСПЕШНОСТ	9
7. СЛЕДЕЊЕ И ПРОВЕРКА НА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ	10
8. КОМУНИКАЦИЈА И ОБУКИ.....	10
9. УЛОГА, ОВЛАСТУВАЊА И ОДГОВОРНОСТИ	12
10. АЖУРИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ	15
11. ИЗЈАВА ЗА ПОЛИТИКАТА НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ	16
12. ПРИЛОЗИ КОН СТРАТЕГИЈАТА	
- РЕГИСТАР НА РИЗИЦИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	

Изготвено од Работна група за подготовка на Стратегија за управување со
ризици на Државниот завод за ревизија за 2024-2027 година

Користени кратенки:

ДЗР	-	Државен завод за ревизија
ГДР	-	Главен државен ревизор
ЗГДР	-	Заменик главен државен ревизор
СГДР	-	Советник на главниот државен ревизор
ПГДР	-	Помошник на главниот државен ревизор
РР	-	Раководител на ревизија
РО	-	Раководител на одделение
РТ	-	Раководител на тим
ЧТ	-	Членови на ревизорски тим
РС	-	Раководител на сектор
СРИС	-	Сектор за ревизија на информатички системи
СУР	-	Сектор за унапредување на ревизијата и следење на меѓународната пракса за имплементација на меѓународните стандарди
СПОР	-	Сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавност
ИЗПМ	-	Извештај за преземени мерки по препораките на овластениот државен ревизор содржани во конечниот ревизорски извештај
ВР	-	Внатрешна ревизија
ГП	-	Годишна програма
ИТ	-	Информатички технологии
ЈН	-	Јавни набавки
ФИ	-	Финансиски извештаи
АМС	-	Систем за управување со процесот на ревизија (Audit Management System)